

ОГЛАС БР.03/2015

за продажба на движни и недвижни ствари

ДВИЖНИ СТВАРИ				
Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
	1	2	3	4
1	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/23 Прва електронска јавна аукција	PMB FIAT DOBLO CARGO, SK-155-RI, 2007 година	216.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино, Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
2	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/22 Втора електронска јавна аукција	PMB FORD BNP, SK-357-UI, 1998 година	61.500,00	
3	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/17 Шеснаесетта електронска јавна аукција	TMB FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 година	79.704,00	
4	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/18 Петнаесетта електронска јавна аукција	PMB FIAT STILO 1.9 JTD, SK-090-PP, 2004 година	132.840,00	
5	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/19 Петта електронска јавна аукција	PMB Чистач за снег, SK-813-UM, 1997 година	584.250,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во с. Шишево Скопје, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
6	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/132-03-2 Третта електронска јавна аукција	TMB ДФМ Отворено, KU-520-DC, 2009 година	200.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
7	Регионална дирекција Битола бр.24-19/7-1494/3 Трета електронска јавна аукција	TMB RENAULT MASTER FURGON, OH-517-IN, 2001 година	484.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
8	Регионална дирекција Битола бр.24-19/13/11 Прва електронска јавна аукција	PMB-RENAULT-KLIO, BT-177-DR, 2005 година	330.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
9	Дирекција за големи даночни обврзници Бр. 24-921/2 Петта електронска јавна аукција	PMB MERCEDES 300-D, VE-604-VF, 1993 година	180.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Богданци (во дворот на работилницата спроти Управната зграда на Млаз АД Богданци, на 23.02.2015 г. од 11 до 12.30 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Билјана Богоручевска, тел.076/446-428
		TMB RENAULT TXX, VE-633-UU, 1991 година	50.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Богданци на плацот пред Хала Дубрава, на 23.02.2015 г. од 12.30 до 13.30 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Билјана Богоручевска тел.076/446-428
		PMB HYUNDAI ACCENT GLS, VE-486-UZ, 1996 година	30.000,00	
10	Дирекција за големи даночни обврзници бр.24-922/2 Шестта електронска јавна аукција	Автобус NEOCAR, VE-401-VA, 2001 година	350.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Богданци во дворот на работилницата спроти Управната зграда на Млаз АД Богданци, на 23.02.2015 г. од 11 до 12.30 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Билјана Богоручевска, тел.076/446-428
		Автобус NEOCAR, VE-203-VB, 2001 година	350.000,00	
		Автобус FAP, GE-0536-AB, 1993 година	200.000,00	
11	Регионална дирекција Битола бр.24-19/6-56/5 Петта електронска јавна аукција	TMB ФАП МИКСЕР, OH-580-AV, 1984 година (каварисано не е во возна состојба)	127.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во с.Лескоец, секој работен ден од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч.на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
12	Регионална дирекција Битола бр.24-19/4-17 Втора електронска јавна аукција	TMB RENAULT RAPID RN 1.9 D 55, BT-448-CF, 1997 година	117.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
		КАМИН НА ПЕЛЕТИ ЦРН КАРИНА, количина 2	71.100,00	
		КАМИН НА ПЕЛЕТИ АЛБА ЦРН, количина 1	70.650,00	
		ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ, количина 1	121.500,00	
		КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 1	27.000,00	
		МАШИНА ЗА МИЕЊЕ ЧАШИ NIJAGARA, количина 1	63.000,00	
		ВЕНТИЛАТОР FANCOILER FEROLI, количина 2	31.500,00	
13	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-14 Слободна комерцијална продажба	Машина преса за сечење КАЕВ	/	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола на ул.Индустриска 66 , секој работен ден од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
		Машина за опакување ПП влакна	/	
		Машини за шиене ТСПИЦАП 6150ГЦ-6150X, количина 2	/	
14	Регионална дирекција Битола бр.24-83/24-50/Д-3704/7 Осма електронска јавна аукција	Калап за бризање на пластика производство на чашка од 100 мм, 2009 година (Производител Лоновски)	97.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч.на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
		Транспортна трака за пренос на готови производи, 2008 год	33.000,00	
		Калап за дување на пластика за производство на пластичен цилиндар	45.000,00	
15	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/284-5 Шестта електронска јавна аукција	Машини за шиене, пеглање, работни маси и др. 41 број	200.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
16	Регионална дирекција Штип СТ.бр. 21/12 Дестта електронска јавна аукција	Сауни разни димензии, количина 9	145.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		Елементи за водовод и санитарија, 55 артикли, количина 7637	168.000,00	
17	Регионална дирекција Штип СТ.бр. 21/12 Петта електронска јавна аукција	Сауни разни димензии, количина 3	38.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струмица ул.Широк дол бр 10, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
18	Регионална Дирекција Штип бр.24-1842/284-5-1 Третта електронска јавна аукција	Работни маси метал иверица со инсталација, количина 5	60.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Св.Николе ул.Маршал Тито бр. 118, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02. 2015 г. од 11 до 13 ч. на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
19	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/153-4 Третта електронска јавна аукција	Машини кондурациски, количина 3	60.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Куманово ул.Бајрам Шабани бр.19, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
20	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/16 Педесетта електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Макошпед АД (складиште Мацари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
21	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/20 Третта електронска јавна аукција	Украсни ластичиња за коса ХЕЛОУ КИТИ, 8.000 парчиња	416.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино, Центар за запленети движни ствари, ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП:Марија Давкова, тел.076/464-679
22	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/21 Втора електронска јавна аукција	Машина за сечење на асфалт и бетон, CF-7.B, 06070409, 2005 година и Тестера за асфалт,CA Standard fi 350 mm	30.750,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино, Центар за запленети движни ствари ул.Железничка 66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.02.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Електронски пневматски чекан 1500Њ 17.5J, Makita HR 5001C, 2006 година	18.450,00	
		Апарат за заварување ВСТУ 230, 0411106, Раде Кончар, 2004 година	61.500,00	
		Валџак на бензиски мотор, BATH-ENGLAND, VIBROLL 28W MARKI STOTHERT, 46298	30.750,00	
		Комбинирана глодалка шифра 2021, BL10001, 1001/4, 2003 година	92.250,00	

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 25.02.2015 година (среда), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 27.02.2015 година (петок), на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.